

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПКД Комуна Ново Село, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-117/21 од 1 јули 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуна Ново Село за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПКД Комуна Ново Село се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 30,30 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 30,46 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 30,64 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 8,12%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 7,78%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 7,46%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 27,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,76 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 28,09 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,83 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 28,36 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,93 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈПКД Комуна Ново Село, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-117/21 од 1.7.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД Комуна Ново Село ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД Комуна Ново Село во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.401.149
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	198.800
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	2.773.139
Други услуги	87.606
Останати и вонредни трошоци	83.897
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	9.414
Вкупно оперативни трошоци	5.554.005
Остварена просечна пондерирана тарифа	27,70

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	5.988.404	6.120.539	6.256.225
Амортизација	денари	553.380	525.612	499.241
Средства за ликвидност	денари	38.019	38.384	38.782
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	1.061.916	1.030.608	1.000.871
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	7.641.719	7.715.143	7.795.118
Количина	m³	234.064	236.147	238.252
Просечна тарифа	ден/m³	30,30	30,41	30,54
Минимална просечна тарифа	ден/m³	27,95	28,14	28,35
Максимална просечна тарифа	ден/m³	32,65	32,67	32,72

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 7 јули 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 6 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Комуна Ново Село, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1502/2/1 од 12 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед. мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	5.963.263	6.107.849	6.256.409
Амортизација	денари	553.380	525.612	499.241
Средства за ликвидност	денари	38.154	38.574	39.029
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	1.114.194	1.081.345	1.050.144
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	7.668.991	7.753.380	7.844.822
Количина	m³	234.064	236.147	238.252
Просечна тарифа	ден/m³	30,30	30,46	30,64
Минимална просечна тарифа	ден/m³	27,84	28,09	28,36
Максимална просечна тарифа	ден/m³	32,76	32,83	32,93

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените трошоци во 2020 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 2.449.172 денари за 2022 година, 2.498.155 денари за 2023 година и 2.548.119 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 204.818 денари за 2022 година, 207.881 денари за 2023 година и 210.991 денари за 2024 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.122.665 денари за 2022 година, 3.212.626 денари за 2023 година и 3.305.492 денари за 2024 година;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 90.362 денари за 2022 година, 91.610 денари за 2023 година и 92.879 денари за 2024 година;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 86.547 денари за 2022 година, 87.732 денари за 2023 година и 88.936 денари за 2024 година.
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 9.699 денари за 2022 година, 9.844 денари за 2023 година и 9.992 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 553.380 денари за 2022 година, 525.612 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 499.241 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 38.154 денари за 2022 година, 38.574 денари за 2023 година и 39.029 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2022 година изнесува 1.114.194 денари, за 2023 година изнесува 1.081.345 денари и за 2024 година изнесува 1.050.144 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 30,30 ден/м³ за 2022 година, 30,46 ден/м³ за 2023 година и 30,64 ден/м³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈПКД Комуна Ново Село треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Ново Село.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД Комуна Ново Село ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 8,12% за 2022 година, 7,78% за 2023 година и 7,46 % за 2024 година.

ЈПКД Комуна Ново Село при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД Комуна Ново Село да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-117/21
12 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Enver Elmazi